



СЛ
НА СОЛ

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п. ф. х 51

П И К

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 11 април 1986
Скопје
Број 13

Претплатата за 1986 година изнесува 3.800 динари. Овој број чини 150 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

165.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И НА СТОЧАРСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување на Законот за обезбедување и насочување на средствата за поттикнување на развојот на земјоделството и на сточарството,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 март 1986 година.

Бр. 08-967
25 март 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И НА СТОЧАРСТВОТО

Член 1

Во Законот за обезбедување и насочување на средствата за поттикнување на развојот на земјоделството и на сточарството („Службен весник на СРМ“ број 37/83, 8/84, 17/84, 3/85, 35/85 и 44/85) во член 7 третиот ред стапката „1,2‰“ се заменува со стапката „1,6‰“.

Во алинеја 1 стапката „3,5‰“ се заменува со стапката „4,5‰“, а во алинеја 2 стапката „2,5‰“ се заменува со стапката „3,5‰“.

Во алинеја 3 шестиот ред по зборот „машини“ и запирката се додаваат зборовите: „011722 — Производство на радио и телевизиски“ и во четвртиот ред одоздола запирката по зборот „истражување“ се заменува со точка, а зборовите до крајот се бришат.

Член 2

Во член 8 по став 1 се додава нов став кој гласи:

„Од ометката од став 1 на овој член се издвојува износ во висина од 25% на потметка — Средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе“.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

166.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за железниците, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 март 1986 година.

Бр. 08-968
25 март 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ

Член 1

Во Законот за железниците („Службен весник на СРМ“ бр. 46/78) во член 29 став 5 се брише.

Член 2

Во член 30 зборот „стандардите“ се брише.

Член 3

Во член 33 став 2 во третиот ред по зборот „поместувањето“ запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 4

Во член 35 став 3 се менува и гласи:

„Техничкиот преглед на железничката пруга или на дел од пруга, постројки, уреди, објекти на пруга и прототип на железничко возило го врши Комисија што ја формира Републичкиот комитет за сообраќај и врски или Комисија на научно-истражувачката или друга стручна организација што тој ќе ја овласти“

Став 4 се менува и гласи:

„Во комисиите од став 3 на овој член по еден член именуваат Републичкиот секретаријат за внатрешни работи и Републичкиот секретаријат за народна одбрана“.

Став 6 се менува и гласи:

„Претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски ќе донесе поблиски прописи за вршењето на техничкиот преглед на железничките пруги или делови на пруги, постројки, уреди и објекти на пругата“.

Член 5

Во член 41 став 2 во претпоследниот ред по зборот „барањето“ зашпирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 6

Во член 44 став 1 точка 3 по зборот „закон“ зашпирката и зборовите: „доколку поинаку не е договорено“ се бришат.

Во став 2 зборовите: „доколку поинаку не е договорено“ се бришат.

Во став 3 во седмиот ред по зборот „заедница“ зашпирката и зборовите: „доколку поинаку не е договорено“ се бришат.

Член 7

Во член 46 зборовите: „Врз основа на стандардите и мерилата пропишани од самоуправните интересни заедници, односно по нивна согласност“ се бришат.

Член 8

Во член 48 став 1 и став 3 зборовите: „доколку не се договорот поинаку“ се бришат.

Член 9

Во член 51 став 2 зборот „стандарди“ се брише.

Член 10

Во член 69 зборовите: „Републичкиот инспекторат за железници и жичари“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски“.

Член 11

Во член 73 бројот „5“ се заменува со бројот „3“, а бројот „10“ со бројот „6“.

Член 12

Во член 29 став 4, член 36 став 2, член 49 став 2, член 52 став 6, член 70 став 3 и член 74 став 1, зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот се заменуваат со зборовите: „Републичкиот комитет за сообраќај и врски“.

Член 13

Во член 79 став 2 се менува и гласи:

„Претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски ќе го пропише образецот на летицимацијата“.

Член 14

Во член 81 став 1 зборовите: „од 10.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „од 50.000 до 1.000.000“, а во став 2 зборовите: „од 10.000 до 20.000“ се заменуваат со зборовите: „од 20.000 до 50.000“.

Член 15

Во член 82 став 1 зборовите: „од 3.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „од 30.000 до 200.000“, а во став 2 зборовите: „од 500 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „од 5.000 до 50.000“.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

167.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТИШТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за патишта,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 25 март 1986 година.

Бр. 08-953

25 март 1986 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТИШТА

Член 1

Во Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80 и 18/82) во член 96 став 1 точка 1 зборовите: „пат со современ коловоз“, се заменуваат со зборовите: „друг јавен пат“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

168.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за судовите за прекршоци,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 март 1986 година.

Бр. 08-957

25 март 1986 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ

Член 1

Во Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ број 6/85), по членот 17 се додава нов член кој гласи:

„Член 17-а

Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги утврдува критериумите за определување бројот на судите во Републичкиот суд за прекршоци и општинските судови за прекршоци“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

169.

Врз основа на член 21 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 25 март 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СОГЛАСНОСТ СО ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО СР МАКЕДОНИЈА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на регионалните

патишта во СР Македонија, што Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за патишта ја донесе на седницата од 30 јануари 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-952

25 март 1986 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,

дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

Претседател

на Соборот на здружениот труд,

д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

Претседател

на Соборот на општините,

Сервет Салиу, с. р.

170.

Врз основа на член 4 од Законот за обезбедување на средства за поттикнување на развојот на земјоделството и на сточарството („Службен весник на СРМ“ број 37/83, 8/84, 17/84, 3/85, 35/85 и 44/85), Собранието на СР Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 март 1986 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО ВО 1986 ГОДИНА**

I

Средствата за унапредување на индивидуалното земјоделство за 1986 година во износ до 200 милио-

ни динари ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со оваа програма.

II

Средствата од дел I на оваа програма ќе се користат за финансирање на активностите за зголемување на индивидуалното земјоделско производство, како и финансирање на Републичкиот центар за унапредување на индивидуалното земјоделство „Примена“ — Скопје и општинските стручни служби — центри за унапредување на индивидуалното земјоделство.

III

Средствата од дел I на оваа програма се распределуваат по единица мерка за следниве намени:

Назив на единична мерка	Вкупно количество	Субвенција по единична мерка во динари			Вкупен износ на субвенција во 000 дин.		
		Репуб. прог.	Општин. прог.	Вкупно. (3+4)	Репуб. прог.	Општ. прог.	Вкупно. (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
СТОЧАРСТВО							
1. В/О за крави во ветер. станица	8000	150	150	300	1200	1200	2400
2. В/О на крави во пункт	17000	600	600	1200	10200	10200	20400
3. В/О на свињи	300	100	100	200	30	30	60
4. Нерези	17	20000	20000	40000	340	340	680
5. Мат. служба	7	600000	—	600000	4200	—	4200
6. Сило јами трен.	20	50000	50000	100000	1000	1000	2000
7. Сило јами фол.	84	10000	10000	20000	840	840	1680
8. Сточарски изложби	7	100000	100000	200000	700	700	1400
9. Полнење на контај.	100	12000	—	12000	1200	—	1200

Вкупно сточарство.

19710

14340

34020

ПОЛЕДЕЛСТВО

10. Семе прод. пчен. килограми	73000	20	20	40	1460	1460	2920
11. Семе јачм. кг.	290000	15	15	30	4350	4350	8700
12. Семе. 'рж кг.	70000	30	30	60	2100	2100	4200
13. Семе нови сор. ориз кг.	3000	50	50	100	150	150	300
14. Семе компир кг.	560000	20	20	40	11200	11200	22400
15. Семе луцерка килограми	37000	250	250	500	9250	9250	18500
16. Семе сточен прашок и граор	46000	40	40	80	1840	1840	3680
17. Семе Перко кг.	100	150	150	300	15	15	30
18. Произ. демонст. општ. во полед.	300	5000	5000	10000	1500	1500	3000
19. Поледел. општ. со хербициди	110	2000	2000	4000	220	220	440

Вкупно поледелство:

32085

32085

64170

1	2	3	4	5	6	7	8
ГРАДИНАРСТВО							
20. Произ. демон. опити со нови сорти домати	160	5000	5000	10000	800	800	1600
21. Демон. опити со сред. за заш.	63	5000	5000	10000	315	315	630
Вкупно градинарство					1115	1115	2230
ОВОШТАРСТВО							
22. Разни видови овош. сад. за рид. план. подрачја	120000	20	20	40	2400	2400	4800
23. Рибиз-малина	2000	10	10	20	20	20	40
24. Шипки-капини	3300	10	10	20	33	33	66
25. Лешници	3000	20	20	40	60	60	120
26. Калем. орев	4500	150	150	300	675	675	1350
27. Селекц. орев	3500	20	20	40	70	70	140
28. Произ. дем. опит.	62	5000	5000	10000	310	310	620
Вкупно овоштарство:					3568	3568	7136
ЛОЗАРСТВО							
29. Лозни калеми од нови сорти винс. и десерт. сорти	76000	15	15	30	1140	1140	2280
30. Произ. демон. опит.	22	5000	5000	10000	110	110	220
Вкупно лозарство:					1250	1250	2500
Дополнителни мерки							
31. Едноред. силокомб.	7	420000	—	420000	2940	—	2940
32. Четвороредни сеал	5	190000	—	190000	950	—	950
33. 18 редови житни редосејалки	6	240000	—	240000	1440	—	1440
34. Агрохем. анализ.	500	250	250	500	125	125	250
35. Грбни моторни прокалки	22	25000	—	125000	550	—	550
36. Полски лаборатор.	3						
Вкупно допол. мерки					6005	125	6130
Општи мерки							
37. Натпр. за вис. пин. во општ. по кул.	130	10	10	20	1300	1300	2600
38. Репуб. и сојуз. нат. за вис. приноси и тракт. натпр.	—	2000	—	2000	2000	—	2000
39. Земј. изложби	—	750	—	750	750	—	750
40. Зем. обра. и проп.	—	2500	1000	3500	2500	1000	3500
41. Бруто л. д. на општ. струч. служ.	—	79279	79279	158557	79278	79278	158567
42. Бруто л. д. на репуб. центар	—	12087	—	12087	12087	—	12087
43. Мат. трош на општ. центар	—	24666	24666	49332	24666	24666	49332
44. Мат. трош. на репуб. центар	—	5436	—	5436	5436	—	5436
45. Трош. на репуб. сов.	—	450	—	450	450	—	450
46. Обез. на терен. воз.	13	600	600	1200	7800	7800	15600
Вкупно општи мерки					136267	114044	250311
ВКУПНО:					200000	166497	366497
47. За намирув. на обврските од 85 год. и за недов. предв. мерки					5774	—	—

IV

Развиените општини во финансирањето на мерките што се утврдуваат со оваа програма, учествуваат со ист износ на оредства по единица мерка, општините Крушево, Кратово, Демир Хисар, Брод Македонски, Дебар и Крива Паланка учествуваат со најмалку 30% од вкупната субвенција по единица мерка, додека општините Ресен, Винаца, Берово, Кичево, Радовиш, Гостивар, Струга и Тетово со најмалку 40% од вкупниот износ на субвенцијата по утврдена мерка.

Приоритет при користењето на субвенциите (републички и општински) по гранки и намени имаат земјоделците од ридско-планинските подрачја и здружените земјоделци.

V

Во рамките на вкупно расположливите средства по оваа програма се утврдуваат следниве износи на вкупните субвенции по корисници и тоа:

Реден бр.	Корисници на средствата од програмата (општини, стручни служби — центри)	Одобрени средства за 1986 година
1.	Берово	4.618.656
2.	Битола	11.258.000
3.	Брод Македонски	4.312.000
4.	Делчево	5.430.500
5.	Дебар	2.344.740
6.	Демир Хисар	5.266.088
7.	Валандово	3.000.000
8.	Виница	4.758.000
9.	Гостивар	10.006.677
10.	Гевгелија	4.061.199
11.	Кавадарци	3.265.000
12.	Кичево	5.072.400
13.	Куманово	7.741.948
14.	Крушево	5.871.600
15.	Кратово	2.370.000
16.	Кочани	8.160.000
17.	Крива Паланка	3.757.600
18.	Охрид	4.281.000
19.	Пробиштип	2.529.500
20.	Прилеп	10.503.000
21.	Неготино	1.815.000
22.	Овети Николце	2.722.500
23.	Струмица	4.500.000
24.	Слуга	7.466.000
25.	Радовиш	5.791.000
26.	Ресен	7.211.809
27.	Тетово	12.969.000
28.	Титов Велес	4.790.000
29.	Кисела Вода	3.775.000
30.	Карпош	2.660.499
31.	Гази Баба	5.684.000
32.	Чаир	1.765.000
33.	Штип	7.455.000
34.	Примена	17.527.000
35.	Полнење на контејнери	1.200.000
36.	Републички и сојузни натпревари	1.000.000
37.	Земјоделско образование и пропаганда	2.500.000
38.	Републички земјоделски изложби	750.000
39.	Совет за индивидуално земјоделство	450.000
ВКУПНО		200.000.000

VI

Доколку некои мерки предвидени во глава III на оваа програма и договорениот обем на мерки и средства со корисниците на средствата не бидат извршени во целост, а други надминати, во рамките на вкупно утврдените и договорените средства Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство врши пренамена.

VII

Средствата предвидени со оваа програма се користат наменски и се неповратни. Правата и обврските на корисниците на средствата се утврдуваат со посебен договор што се склучува со Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство.

VIII

Средствата во износ од 5.774.000 динари на жиро сметката 40100-637-1905 на Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство пренесени од 1985 година ќе се користат за намирување на обврските од 1985 година и за недоволно предвидени мерки за оваа програма.

IX

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-

јалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-966

25 март 1986 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

171.

Врз основа на член 4 од Законот за обезбедување и насочување на средствата за поттикнување на развојот на земјоделството и на сточарството („Службен весник на СРМ“ број 37/83, 8/84, 17/84, 3/85, 35/85 и 44/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 март 1986 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА СТОЧАРСТВОТО ВО 1986 ГОДИНА

I

Средствата за поттикнување на развојот на сточарството во 1986 година во износ од 400 милиони динари ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со оваа програма.

II

Средствата од дел I на оваа програма ќе се користат за учество во финансирањето на активностите за зголемување на производството на млеко и месо и тоа за:

A. ГОВЕДАРСТВО — во износ до 299 милиони динари:

Намена	Број	Учество во динари по единична мера
1. Зголемен број на крави и стелни јуници од благородни раси купени или од сопствено производство на стелни јуници	—	—
а) во општествен сектор	800	150.000
б) во индивидуален сектор	—	—
— за набавка	400	100.000
— за сопствено производство на стелни јуници	700	60.000
2. Производство на женски телна за приплод во општествен сектор	2.000	40.000
3. Одгледување на матично стадо крави од оберталска раса	50	100.000
4. Производство и набавка на бикови од благородни раси	55	200.000
5. Финансирање на трошоците на репродукторот за оберталско говедо во с. Трубареве	1	1.000.000

B. ОВЧАРСТВО — во износ до 47,6 милиони динари:

Намена	Број	Учество во динари по единична мера
1	2	3
1. Производство на чисторасни овци за потребите на општествен сектор и за вештачко осеменување на овците во индивидуалниот сектор	70	100.000

1	2	3
2. Производство на овни мелиоратори	600	15.000
3. Набавка на чисторасни овни од увоз за потребите на репроцентарот во с. Гнестино	6	600.000
4. Производство на матични женски грла овци во општествен сектор од благородни раси	2.000	10.000
5. Вештачко осеменување на овци		
— во сезоната на мркање	6.000	500
— во сезоната на мркање	1.000	1.000
6. Учество во финансирањето на репроцентри за производство на овни од благородни раси	4	1.000.000
В. ИЗГРАДБА НА СОБИРНИ СТАНИЦИ ЗА ОТКУП НА МЛЕКО И МАНДРИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЕКО — ДО	5	1.000.000
Г. ФИНАНСИРАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА МАТИЧНО КНИГОВОДСТВО И СЕЛЕКЦИЈА ВО ГОВЕДАРСТВОТО И ОВЧАРСТВОТО ВО ИНДИВИДУАЛНИОТ СЕКТОР — ДО		7.000.000
Д. УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА „МАКРОПРОЕКТОТ II“ — ДО		10.000.000
Е. УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА МЕРКИ ЗА РАЗВОЈ НА РИВАРСТВОТО — ДО		20.000.000
Ж. ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА (НЕПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ, КОНТРОЛА ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА И ДРУГО) — ДО		11.400.000

III

Користењето на средствата по оваа програма ќе се врши врз основа на барањето што се поднесува до Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, а налог за исплата на средствата издава Републичкиот секретаријат за финансии.

Доколку дојде до извршување на некоја мерка предвидена со оваа програма во поголем обем, а друга ќе биде нецелосно реализирана, Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рамките на вкупните износи врши пренамена на средствата.

IV

Претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со републичкиот секретар за финансии во рок од 15 дена од донесувањето на програмата ќе донесе поблиски прописи за начинот на остварувањето на правото за користење на средствата по оваа програма.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-964
25 март 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепалковски, с. р.

172.

Врз основа на член 4 од Законот за обезбедување и насочување на средствата за поттикнување на развојот на земјоделството и на сточарството („Службен весник на СРМ“ број 37/83, 8/84, 17/84, 3/85, 35/85 и 44/85), Собранието на СР Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 март 1986 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КОЊАРСТВОТО ВО
1986 ГОДИНА

I

Средствата за унапредување на коњарството во 1986 година во износ до 90 милиони динари ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со оваа програма.

II

Средствата од делот I од оваа програма ќе се користат за учество во финансирањето на изградбата на ергела, преку Агрокомбинатот „Тиквеш“ — Кавадарци, како и за спроведување на посебни мерки и тоа:

во 000 динари

Намена	Ед. мерка	Износ	Вкупен износ
1	2	3	4
А. УЧЕСТВО ВО ИЗГРАДБАТА НА ЕРГЕЛА од кои:			84.000
— за градежни објекти		72.000	
— за набавување на основно стадо		7.300	
— за набавување опрема за коњите		2.200	
— за обука на стручен кадар		500	
— дотација за редовно работење на ергелата (за 2 месеци)		2.000	
Б. ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КОЊАРСТВОТО			6.000
— откуп на пастуви и кобили	10 грла по	280	2.800
— лиценцирање и кастрирање на пастуви	850 грла по	1	850
— премирање на лиценцирани пастуви од индивидуални земјоделци кои даде квалитетно потомство	15 грла по	10	150
— наградување на одгледувачи на најдобро оценети коњи на смотри и изложби	9 смотри по	100	900
— премирање на привокласни кобили од коњички клубови со ждребиња постари од 6 месеци	10 грла по	10	100
— вештачко осеменување на кобили и стасани омиси	40 грла по	2,5	100
— водење на селекцискоматични работи за потребите на коњарството			700
— обука на јавачи во коњички клу-			

1	2	3	4
бови и училишта за јаване			100
— други наменни (осигурување на приплодни грла и други трошоци за реализирање на програмата)			300
ВКУПНО А + Б			90.000

III

Крајни корисници на средствата од оваа програма ќе бидат индивидуални земјоделски производители — одгледувачи на коњи и организации на здружениот труд кои со свои активности ќе учествуваат во унапредување на коњарството (АК „Тиквеш“ — Кавадарци, ООЗТ Институт за сточарство при РО Земјоделски факултет — Скопје и други).

IV

За средствата на име учество во изградбата на ергелата, Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе склучи посебен договор со АК „Тиквеш“ — Кавадарци, во кој ќе бидат договорени сите права и обврски. Средства за реализирање на посебните мерки за унапредување на коњарството ќе се користат по претходно поднесена финансиска документација до Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно склучени договори меѓу Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство и корисниците.

V

Доколку дојде до извршување на некоја мерка предвидена со оваа програма во поголем обем, а друга биде нецелосно реализирана, Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рамките на вкупниот износ врши пренамена на средствата.

VI

Програмата ќе се реализира посредно преку Републичкиот центар за унапредување на индивидуалното земјоделство „Примена“ — Скопје, општинските стручни служби — центри за унапредување на индивидуалното земјоделство, ветеринарните станици, Институтот за сточарство — Скопје, АК „Тиквеш“ — Кавадарци и други.

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-962

25 март 1986 година
Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р

173.

Врз основа на член 4 од Законот за обезбедување и насочување на средства за поттикнување на развојот на земјоделството и на сточарството („Службен весник на СРМ“ бр. 37/83, 8/84, 17/84, 3/85, 35/85 и 44/85), Собранието на СР Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 март 1986 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОСВОЈУВАЊЕ НА НОВИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПОВРШНИ ВО 1986 ГОДИНА

I

Средствата за освојување на обработливи површини во 1986 година во износ до 400 милиони ди-

нари ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со оваа програма.

II

Средствата од дел I на оваа програма ќе се користат за освојување на 8.000 ха нови земјоделски површини.

За секој освоен хектар нова површина ќе се партиципира со 50.000 динари.

III

Право на користење на средствата предвидени со оваа програма, имаат организациите на здружениот труд и земјоделските задружни организации, кои ќе се обврзат да освојат најмалку 20 ха нова површина и истата ја приведат под култура.

IV

Приоритет во користење на средствата ќе имаат организациите на здружениот труд и земјоделските задружни организации кои ќе освојат прутипирани површини и со подобар бонитет на почвата.

V

Корисниците на средствата предвидени со оваа програма, се должни новоосвоените површини да ги обработуваат непрекинато најмалку 5 години.

VI

Средствата предвидени со оваа програма се неповратни и се вклучуваат во вкупната инвестициона вредност на програмата за освојување на нови површини што ќе бидат прифатени од страна на деловните банки.

VII

Услов за користење на средствата по оваа програма претставува инвестиционата програма на инвеститорот за користење на кредитни средства за освојување на нови површини доставени до соодветна деловна банка.

Доколку организациите на здружениот труд и земјоделските задружни организации освојуваат нови земјоделски површини со сопствени средства, услов за користење на средства од оваа програма ќе претставува пресметковната вредност на површините што ќе се освојуваат, локацијата, како и доказ за обезбедените сопствени средства (финансиски или материјални).

Средствата од оваа програма ќе се користат откако инвестиционата програма на инвеститорот за освојување на нови земјоделски површини ќе биде прифатена од страна на деловната банка.

VIII

Распределбата на средствата од оваа програма по корисници ја врши Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Македонија, од СОЗТ Здружен земјоделско-прехранбен комбинат „Македонија“, односно Задружниот сојуз на Македонија.

IX

Средствата за освојување на нови обработливи површини ќе се користат врз основа на барањето што се поднесува до Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, а налог за исплата на средствата издава Републичкиот секретаријат за финансии.

X

Начинот на користењето на средствата и условите се утврдуваат со посебен договор што ќе се склучи меѓу корисникот на средствата и Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

XI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-965
25 март 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепалковски, с. р.

174.

Врз основа на член 4 од Законот за обезбедување и наоочување на средствата за поттикнување на развојот на земјоделството и на сточарството („Службен весник на СРМ“ бр. 37/83, 8/84, 17/84, 3/85, 35/85 и 44/85) Собранието на СР Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 март 1986 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПОДИГАЊЕ НА ВЕШТАЧКИ ЛИВАДИ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПЧЕЛАРСТВОТО ВО 1986 ГОДИНА

I

Средствата за подигање на вештачки ливади и за унапредување на пчеларството во 1986 година во износ до 200 милиони динари ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со оваа програма.

II

Средствата од дел I на оваа програма ќе се користат за

во милиони динари

- | | |
|--|-----|
| 1. Подигање на 700 ха вештачки ливади за производство на семе во износ до | 26 |
| 2. Подигање на вештачки ливади за производство на трева и сено на 5.000 ха во износ до | 152 |
| 3. Мелиорација на зимски пасишта производствено демонстра- тивни опити во износ до | 10 |
| 4. Унапредување на пчеларството во износ до | 10 |
| 5. Недоволно предвидени работи и трошоци во износ до | 2 |

III

Средствата од дел II од оваа програма ќе се користат за следниве намени и износи и тоа:

— од точката 1 за набавка на елитно семе од еспарзета за засејување на околу 500 ха кои ќе служат за организирање на производството на семе од оваа култура и за набавка на елитно семе од власстите треве за подигање на 200 ха, кои ќе служат за организирање на производство на семе за натамошна репродукција, во износ до 26 милиони динари.

Организациите на здружениот труд и земјоделските задружни организации кои ќе подигнат семе-производни парцели од треве, без надоместок ќе добијат елитно семе за подигање на ливади чија намена во основа ќе биде за производство на семе од еспарзета и влассти треве;

— од точката 2 — за подигање на вештачки ливади со еспарзета наменети за производство на зелена маа и сено и тоа на 1.500 ха во општествениот сектор и 500 ха во индивидуалниот сектор. За оваа намена се предвидуваат до 66 милиони динари.

Истовремено ќе се подигнат вештачки ливади со тревни смеси на ерозивни ораници наменети за производство на сено и пасишта и тоа во општествениот сектор 1.000 ха и 2.000 ха во индивидуалниот сектор. За секој подигнат хектар во двата сектори ќе се обезбеди бесплатно семе. Купувањето на семето ќе се изврши од средствата предвидени за оваа намена во износ до 86 милиони динари. Распоредот на количествата на семе по корисници врз основа на нивни барања дефинитивно ќе го изврши Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

— од точка 3 — за мелиорирање на зимски пасишта — производствено демонстративни опити, ќе се финансираат само материјалните трошоци (семе, ѓубриво и слично) во износ до 10 милиони динари;

— од точка 4 — за унапредување на пчеларството средствата во износ до 10 милиони ќе се користат и тоа за:

во милиони динари

- | | |
|---|-----|
| а. учество во цената при набавка на современи пчелни сандаци 1833 броја x 3.000 динари по пчелен сандак | 5,5 |
| б. набавка на 2.000 селектирани пчелни матици x 750 динари по една матица | 1,5 |
| в. учество од по 3.000 динари во набавката на 500 пчелни семејства од страна на напредни индивидуални пчелари | 1,5 |
| д. организирање на практична обука на пчеларите, печатење на популарни стручни совети за современо пчеларство | 1,5 |

IV

Корисници на средствата, односно на висококвалитетно семе предвидени во деловите II и III под точките 1, 2 и 3, може да бидат организациите на здружениот труд и земјоделски задружни организации, кои ќе произведуваат семе од соодветните тревни култури и кои со сопствени средства ќе ги извршуваат технолошките операции (основна обработка, предсеидбена подготовка на почвата, ѓубрење, сеидба и нега на посевот и слично), за создавање на семе-производни тревни посеви од летуминози и граминае.

V

Приоритет во користењето на семе за создавање на вештачки ливади за семе-производство ќе имаат оние организации на здружениот труд и земјоделски задружни организации, кои располагаат со погодни површини за оваа намена, способен кадар за семе-производството и опременост со нужна механизација.

Приоритет за користење на семе од треве и тревни смеси, за подигање на вештачки ливади наменети за добивање на кабаста сточна храна ќе имаат оние организации на здружениот труд и земјоделските задружни организации кои располагаат со сточен фонд, сопствени површини и кои не го имаат решено обезбедувањето на кабаста сточна храна за исхрана на сопствениот добиток (овчарски и говедарски фарми).

За користење на семе за подигање на вештачки ливади во индивидуалниот сектор, приоритет ќе имаат здружените земјоделци и оние земјоделци кои живеат во ридско-планински населби и кои располагаат со сточен фонд и сопствени површини кои не се погодни за друго земјоделско производство (ерозивни и напуштени ораници и слично).

Приоритет во користењето на средствата предвидени за унапредување на пчеларството ќе имаат оние пчелари кои живеат во ридско-планинските и погранични реони.

VI

Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство го утврдува обемот на мерките по корисници, како и поблиските услови за користење на средствата предвидени со оваа програма.

Средствата за семенскиот материјал за создавање на вештачки ливади за сите корисници се исплатува по налог на Комитетот, а во рамките на расположливите средства предвидени со оваа програма.

VII

Правата и обврските на корисниците на средствата од оваа програма се регулира со посебен договор, што го склучува Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство со корисниците на средствата.

VIII

Непосредни реализатори на мерките предвидени со оваа програма се организациите на здружениот труд и земјоделските задружни организации за мерките што ќе се реализираат во општествениот сектор. Мерките и активностите што ќе се реализираат во индивидуалниот сектор, ги спроведуваат општинските стручни служби — центри за унапредување на индивидуалното земјоделство и Републичкиот центар за унапредување на индивидуалното земјоделство „Примена“ — Скопје.

Мерките за унапредување на пчеларството ги спроведуваат општинските стручни служби — центри за унапредување на индивидуалното земјоделство.

IX

Доколку дојде до извршување на некоја мерка предвидена со оваа програма во поголем обем, а друга ќе биде нецелосно реализирана, Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рамки на вкупниот износ, врши пренамена на средствата.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-961
25 март 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

175.

Врз основа на член 4 од Законот за обезбедување и насочување на средствата за поттикнување на развојот на земјоделството и на сточарството („Службен весник на СРМ“ бр. 37/83, 8/84, 17/84, 3/85, 35/85 и 44/85), Собранието на СР Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 март 1986 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ПРЕМИИ И РЕГРЕСИ НА НЕКОИ ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИ ПРОИЗВОДИ ВО 1986 ГОДИНА

I

Средствата за премии и регреси на некои земјоделски производи во 1986 година во износ до 1.910 милиони динари ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со оваа програма.

II

Средствата од дел I од оваа програма ќе се користат за:

— премии за пченица, 'рж, сончоглед, маслодајна репка, соја, шеќерна репа, памук и млеко во износ до 1.750 милиони динари;

— регреси за семенска пченица и хибридна пченица во износ до 120 милиони динари;

— за одделни недоволно предвидени намени (зголемен откуп на некои земјоделски производи и зголемена употреба на семенски материјал) во износ до 40 милиони динари.

III

Средствата од дел II алинеја 1 на оваа програма ќе се користат и тоа:

1) за премии на пченица и 'рж:

— на организациите на здружениот труд од територијата на СР Македонија што вршат откуп на семенска и меркантилна пченица и 'рж, им се исплатува премии, надоместок на трошоци за комбајнирање и употреба на комплексни минерални ѓубрива за купените количества пченица и 'рж од родот во 1986 година, во износ од 6 динари/кг;

— на организацијата на здружениот труд и се исплатува премии од став 1 на оваа точка, доколку и таа исплатила на производителите од своите средства по 3 дин/кг. на име надоместок за комбајнирање.

За премии од оваа точка ќе се користи износ од 960 мил. динари.

— За откупените количества на пченица и 'рж од околу 20.000 тони од родот во 1985 година, ќе се исплатува премии под условите предвидени со Програмата за користење на средства за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1985 година („Службен весник на СРМ“ број 3/85), во износ до 60 милиони динари.

2) За премии на сончоглед, маслодајна репка и соја:

— на организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на масло за јадење на територијата на СР Македонија им се исплатува премии за откупените количества сончоглед, маслодајна репка и соја во износ од 4 дин/кг. Премиијата ќе се исплатува на организацијата доколку и таа од своите средства исплатила по 2 дин./кг.

За премии од оваа точка ќе се користи износ од 140 милиони динари.

3) За премии на шеќерна репа:

— на организацијата на здружениот труд што се занимава со производство на шеќер на територијата на СР Македонија и се исплатува премии за откупените количества шеќерна репа во износ од 1 дин./кг. доколку и организацијата од своите средства исплатила по 0,20 дин./кг.

За премии од оваа точка ќе се користи износ од 150 милиони динари.

4) За премии на суров памук:

— на организациите на здружениот труд од територијата на СР Македонија што вршат откуп на памук им се исплатува премии за откупените количества памук во износ од 40 дин./кг.

За премиијата од оваа точка ќе се користи износ до 80 милиони динари.

5) За премии на млеко:

— за кравјо и овчо млеко произведено од организациите на здружениот труд и од земјоделските задруги или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители, се исплатува премии во износ од 6 динари по литар продадено млеко на организација на здружениот труд.

Премии од оваа точка се исплатува за кравјо и овчо млеко кое корисниците на премиијата ќе го преработат сами или во кооперација или ќе го продадат на непосредните потрошувачи.

Премии за млеко од оваа точка ќе се остварува доколку и општината одобрува премии најмалку 3 динари по литар млеко.

За премии од оваа точка ќе се користи износ до 360 милиони динари.

IV

Средствата од дел II алинеја 2 од оваа програма ќе се користат и тоа:

1) За регрес на семенска пченица:

— на организациите на здружениот труд кои ќе продадат семе од високородни сорти пченица во 1986 година на индивидуалните земјоделски производители кои произведуваат пченица сами или во соработка со организации на здружениот труд, основните организации на кооперанти, земјоделските задруги и организациите на здружените земјоделци во СР Македонија, им се исплатува регрес од 15 динари по 1 кг. семе;

— за регрес од оваа точка ќе се користи износ до 90 милиони динари.

2) За регрес за хибридна пченка;

— на индивидуалните земјоделски производители кои се занимаваат со производство на хибридна пченка на територијата на СР Македонија, им се исплатува регрес за употребено семе од хибридна пченка во износ од 80 дин./кг.

За регрес од оваа точка ќе се користи износ до 30 милиони динари.

V

Премии и регресите ќе ги користат организациите на здружениот труд и земјоделските задругни организации, по барање што го поднесуваат со соодветна документација во Службата на општественото книговодство во СР Македонија најдоцна до 31 јануари 1987 година.

Врз основа на барањето, Службата на општественото книговодство во СР Македонија врши исплата на средствата за премии и регреси.

VI

Претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со републичкиот секретар за финансии, во рок од 15 дена од донесувањето на Програмата ќе донесе поблиски прописи за начинот на остварување на правото за користење на средствата за премии и регреси.

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 февруари 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-963
25 март 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

176.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за финансирање на истражувачките работи во рударството („Службен весник на СРМ“ број 8/74), Собранието на СР Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 25 март 1986 година, донесе

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1986 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството во 1986 година, како и корисниците на средствата.

II

Средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството за 1986 година се утврдуваат во износ од 718.800.000 динари, а се обезбедуваат од:

1. Од вишоци од камати на Народната банка на Македонија за наменско насочување за унапредување и развој на геолошко-рударските истражувања во Републиката	425.000.000 дин.
2. Учество на ОЗТ и ОПЗ	293.800.000 дин.
ВКУПНО:	718.800.000 дин.

III

Корисниците на средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството во 1986 година можат да бидат општините, заинтересираните организации на здружениот труд и научните организации.

IV

Средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството претставуваат основа за нивно здружување со средствата на корисниците.

При ова, износот на средствата за учество на Советот ќе изнесува најмногу 50% од пресметковната вредност на усвоената програма за истражување на корисникот.

Износот на учеството на средствата од Советот може да изнесува до 60% од пресметковната вредност на усвоената програма во случај кога истражувањата се изведуваат надвор од подрачјето на општината на корисникот (дисперзија на погон и слично) и кога истражувањата се изведуваат во недоволно развиените краишта на Републиката, граничниот појас и ридско-планинските реони во СРМ и до 100%, кога истражувањата претставуваат општ интерес на Републиката, од областа на пропекција и регионалните истражувања.

V

Средства од Републиката за финансирање на истражувачките работи во рударството во 1986 година ќе се користат за финансирање на геолошко-рударските истражувања и за работи што ги придружуваат нив и за трошоците на стручната служба. По намени средствата ќе се трошат за:

1. Истражување на минерални сировини	400.000.000 дин.
2. Трошоци на Стручна служба	25.000.000 дин.
ВКУПНО:	425.000.000 дин.

Распоред на средствата по одделни сировини и корисници ќе врши Советот за истражувачки работи во рударството, а врз основа на програмите за истражување во 1986 година.

VI

Средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството се повратни во случај кога ќе се добијат позитивни резултати и дојде до основање на организација на здружен труд за експлоатација на утврдените резерви од истражувањата.

Вложените средства корисникот ќе ги врати веднаш од добиените кредитни средства за инвестициони вложувања за изградба на објектот.

VII

Оваа финансиска програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-969
25 март 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

177.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за финансирање на истражувачките работи во рударството („Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на СР Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на ден 25 март 1986 година, донесе

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ВО СРМ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството за периодот од 1986 до 1990 година, како и корисниците на средствата.

II

Средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството за периодот од 1986 до 1990 година се утврдуваат најмалку од 1.430.000.000 динари и се обезбедуваат од:

1. Вишоци од камати на Народната банка на Македонија — за наменско насочување за унапредување и развој на геолошко-рударските истражувања во Републиката 1.430.000.000 дин.

III

Корисници на средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството во 1986—1990 година можат да бидат општините, заинтересираните организации на здружениот труд и научните организации.

IV

Средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството претставуваат основа за животно здружување со средствата на корисниците.

При ова, износот на средствата за учеството на Советот ќе изнесува најмногу 50% од пресметковната вредност на усвоената програма за истражување на корисникот.

Износот на учеството на средствата од Советот може да изнесува до 60% од пресметковната вредност на усвоената програма во случај кога истражувањата се изведуваат надвор од подрачјето на општината на корисникот (дисперзија на погони и слично) и кога истражувањата се изведуваат во недоволно развиените краишта на Републиката, граничниот појас и ридско-планинските реони во СРМ. До 100% кога истражувањата претставуваат општ интерес на Републиката, од областа на проспекција и регионалните истражувања.

V

Средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството во 1986—1990 година ќе се користат за финансирање на геолошко-рударските истражувања и за работи што ги придружуваат нив, за трошоци на Стручната служба на Советот. По намени средствата ќе се трошат за:

1. За истражување на минерални сировини 1.267.000.000 дин.
 2. Трошоци на Стручната служба на Советот 163.000.000 дин.
- Вкупно: 1.430.000.000 дин.

Распоред на средствата по одделни сировини и корисници ќе врши Советот за истражувачки работи во рударството, а врз основа на програмите за истражување во 1986—1990 година

VI

Средствата за финансирање на истражувачките работи во рударството се повратни во случај кога ќе се добијат позитивни резултати и дојде до основање на организација на здружен труд за експлоатација на утврдените резерви од истражувањата.

Вложениите средства корисникот ќе ги врати веднаш од добиените кредитни средства за инвестициони вложувања за изградба на објектот.

VII

Оваа финансиска програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-972
25 март 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

178.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за заштита на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ИМОТНИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ ХРАНИТЕЛ Е НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА НЕМААТ СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ, СО ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТ

I

Висината на имотните услови од член 2 на Законот за заштита на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба се усогласува со движењето на порастот на трошоците за живот и се смета дека членовите на семејството на хранителот немаат сопствени средства доволни за издржување за 1986 година, ако:

1. Личниот доход од земјоделска дејност не изнесува повеќе од 1.755 динари месечно по член на семејството;

2. Личниот доход од работен однос и други редовни приходи не изнесуваат повеќе од 5.510 динари месечно по член на семејството;

3. Збирот на месечниот износ од точка 1 и 2 не изнесува повеќе од 5.510 динари месечно по член на семејството.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 23-527/1
27 март 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

179.

Врз основа на член 18 и 19 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СРЈ“ бр. 64/84) и член 6 од Законот за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 31 март 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА РАДИО И ТВ НАДОМЕСТОКОТ

1. Се пропишува мерка на непосредна контрола на цените — определување на највисоко ниво на цените на радио и ТВ надоместокот.

2. Постојните цени на радио и ТВ надоместокот, со задржување на постојните услови на давањето на услугите, можат да се зголемат за 40%.

3. Цените од точка 2 од оваа одлука ќе се применуваат од 1 април 1986 година.

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување највисоко ниво на цените на радио и ТВ надоместокот („Службен весник на СРМ“ бр. 43/85).

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-74/1
31 март 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

180.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 12 февруари 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ Одлуката бр. 02-141/1, донесена од Работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд Шумско стопанство „Стогово“ во Дебар, на седницата од 23 март 1976 година и Одлуката бр. 01-509/1, за определување критериуми за извршената сеча, работите околу одржувањето и унапредувањето на шумите на кои постои право на сопственост, донесена од Собранието на општината Дебар на седницата од 15 март 1976 година.

2. Оваа одлука, ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, во Работната организација „Стогово“ во Дебар, во Собранието на општина Дебар и во „Службениот гласник на општината Дебар“, на начин предвиден за објавување самоуправни акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со Решение У. бр. 127/85 од 8 јануари 1986 година поведе постапка за оценување законитоста на актите означени во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорените одлуки со член 52 и 53 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 20/84).

4. На седницата Судот утврди дека со оспорената Одлука на организацијата е предвидено цената за сеча на дрвата во приватните шуми да изнесува 50% од цената за сеча на шумите во општествена

сопственост. Исто така, со оваа Одлука е предвидено надоместокот за маркирање да го сноси сопственикот на шумата.

По сопствена иницијатива Судот утврди дека со означената одлука на Собранието на општината Дебар, е предвидено ознаката за сеча, примерот, контролата над превезувањето и пренесувањето на шумските производи, контролата над одгледувањето и заштитата на шумите од растителни болести и штетници, шумско културните работи за шумите на кои постои право на сопственост, да ги врши Основната организација на здружениот труд Шумско стопанство „Стогово“ во Дебар. Понатаму, Судот утврди дека во член 3 од Одлуката е предвидено висината на надоместокот за извршување ознака да ја онои сопственикот на шумата и тоа за означена дрвна маса од 1 m² техничко или огревно дрво да изнесува 50% од цената (таксата) во општествените шуми.

5. Според член 52 став 1 од Законот за шумите општината може да ја преземе грижата за одржување и унапредување на шумите на кои постои право на сопственост, ако сопственикот не ги преземе определените мерки за нивното одржување и унапредување. Според став 2 на овој член, ако општината се грижи за одржување и унапредување на шумите, сопствениците се должни да ѝ ги надоместат трошоците околу одржувањето и унапредувањето на нивните шуми. Надоместокот, пак, според ставот 3 од овој член се уплатува на посебна сметка. Според ставот 5 од истиот член, под одржување и унапредување на шуми се подразбира пошумување на пасишта, нега на шумите и културите, подобрување на состојбата на дрвниот фонд, како и заштита од пожар, штетни инсекти и растителни болести.

Согласно член 53 од Законот за шумите, за шумите на кои постои право на сопственост работите на ознаката за сеча, пример, контрола на превезувањето и пренесување на шумските производи, одгледувањето и заштитата на шумите од растителни болести и штетници, општината може да ги пренесе врз организацијата што стопанисува со шуми, со донесување на акт за пренесување, кој треба да ги содржи меѓусебните права и обврски на општината и организацијата, меѓу кои и висината на надоместокот за преземените работи.

Од означените одредби произлегува дека Законот не предвидува можност за општината и организацијата која стопанисува со шумите да утврдуваат обврски надоместокот за ознака за сеча на шумите да го плаќаат сопствениците на шумите. Притоа, Законот точно ги утврди случаите за кои работи и како може да се задолжуваат сопствениците на шумите, при што тие надоместокот за одржувањето и унапредувањето на шумите да го плаќаат кога се преземени конкретни мерки од страна на општината, а не тој надоместок да го плаќаат при сеча на шумите, без оглед дали општината направила спогодба околу одржувањето и унапредувањето на шумите, во случај кога сопствениците не ги презеле предвидените мерки.

Со оглед на тоа што со оспорените Одлуки е предвидено надоместокот за ознака на сеча на шумите врз кои постои право на сопственост да го плаќа сопственикот на шумата, а таква обврска во Законот не е предвидена, Судот утврди дека тие не се во согласност со означените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 127/85
12 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

181.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 12 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА:

а) член 14 став 2 и 4 од Правилникот за основи и мерила од вреднувањето на работата и работните задачи и распределбата на личниот доход спрема резултатите од работата, донесен од работниците во Комуналната работна организација „Чистота и зеленило“ во Куманово, со референдум одржан на 29 април 1983 година;

б) член 9 под А-2 работно искуство од Методологијата за аналитичка процена на работите и работните задачи, донесена од работниците во означената Организација со референдум одржан на 22 април 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 245/85 од 8 јануари 1986 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 14 став 2 и 4 од Правилникот означен во точката 1 под а) од ова решение и член 9 под А-2 работно искуство од Методологијата означена во точката 1 под б) од ова решение. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за спротивноста на оспорениот член од Правилникот со член 181 од Законот за здружениот труд и согласноста на член 9 од Методологијата со уставното начело на распределба според трудот.

4. На седницата Судот утврди дека според член 12 од оспорениот Правилник за утврдување на резултатите и за пресметување и утврдување на личниот доход се прави пресметковна листа за секој работник во работната организација. Пресметковните листи ги водат овластени работници и тоа директорот на работната организација за работниците кои имаат посебни овластувања и за други работници кои му се непосредно одговорни, а шефовите на организационите единици за работниците кои ги вршат работите и работните задачи во организационите единици со кои раководат. Исто така, Судот утврди дека при утврдувањето на остварените резултати се применуваат пет степени на градација. Овластените работници и органите на управување имаат право и должност да го утврдуваат нивото на остварените резултати и да се придружуваат на утврдените степени на градација. Според член 14, пак, директорот на работната организација заедно со овластените работници, ги анализираат резултатите од остварените работи и работни задачи на секој работник.

Од изнесената фактичка положба произлегува дека директорот на Работната организација заедно со овластените работници одлучуваат за резултатите од работата на работниците.

5. Според член 181 од Законот за здружениот труд, за поединечните права односно за оценката на резултатите од трудот на работниците одлучува работничкиот совет, комисија која тој ќе ја формира или, пак, работниците непосредно.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај за оценката на резултатите од работата одлучува директорот на работната организација односно шефовите на организационите единици, а не работничкиот совет, комисија или работниците непосредно,

Судот утврди дека член 14 став 2 и 4 од Правилникот е во спротивност со означената одредба од Законот за здружениот труд.

6. Понатаму, Судот утврди дека во член 9 од Методологијата за аналитичка процена на работите и работните задачи на работниците по основот сложеност на работата предвидени се неколку подоснови и тоа, стручно знаење, работно искуство и дополнително знаење. За работното искуство до 1 месец не се предвидени бодови, а од 1 месец до 10 години работно искуство се определени различен број на бодови, зависно од работното искуство, а за над 10 години се предвидени 200 бода.

Судот смета дека работното искуство предвидено како услов за извршување на работите и работните задачи може да биде предвидено како еден од подосновите на основот сложеност, затоа што тоа е израз на сложеноста на работите и работните задачи. Притоа, разгледувајќи го актот за систематизација на работите и работните задачи, Судот утврди дека за извршување на предвидените работи и работни задачи е предвидено работно искуство од 1 до 6 години. Исто така, Судот утврди дека во Правилникот по основот минат труд работниците добиваат по 0,5% за секоја навршена година, а најмногу 15%.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај се вреднува работното искуство од 1 месец до 10 години, Судот утврди дека со ваквиот начин на вреднување не се вреднува работното искуство предвидено во актот за систематизација како услов за извршување на работите и работните задачи, туку всушност се вреднува минатиот труд на работничкиот, со што доаѓа до негово двојно вреднување. Со оглед на тоа Судот утврди дека оспорениот член не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 245/85

12 февруари 1986 година

Скопје

Го заменува претседателот на
Уставниот суд на Македонија,
д-р Димитар Поп Георгиев, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита објавен во („Службен весник на СРМ“ број 43/85) е направена грешка поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Во член 5 став 1 наместо бројот „105“ треба да стои бројот „106“.

Бр. 13-657/1

26 март 1986 година

Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на СРМ

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ
СООБРАЌАЈ

187.

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85), Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај, на седницата одржана на 29 јануари 1986 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ И ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ НА САМОУПРАВНАТА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ

I

За спроведување на изборите за делегати и членови во Одборот на самоуправната работничка контрола во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај се формира изборна комисија во состав:

- а) претседател: Тричевски Тодор
- заменик претседател: Зафировиќ Благоја
- б) секретар: Цветановска Мирјана
- заменик секретар: Петковски Мирољуб
- в) членови:
 - 1. Андреева Тина
 - заменик: Весевски Драган
 - 2. Јовчевска Бранка
 - заменик: Крстановска Верица
 - 3. Мојсов Илија
 - заменик: Попов Ѓорѓи

II

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 1292
29 јануари 1986 година
Скопје

Претседател,
Инајет Даути, с. р.

188.

Врз основа на член 28 и 11 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите на собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 41/81) и член 11, 12 и 13 од Привремената статутарна одлука за организација и работење на Републичката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај, то донесувам следното

РЕШЕНИЕ
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ

I

Се распишуваат избори за членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Републичката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај за мандатен период од 4 години.

II

Изборите на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Републичката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај на СРМ да се одржат до 14 април 1986 година во делегатските единици утврдени со посебна одлука на

Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај.

III

Пропишаните рокови за изборните дејствија почнуваат да течат од 15 февруари 1986 година.

IV

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 1293
29 јануари 1986 година
Скопје

Претседател,
Инајет Даути, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА —
ГОСТИВАР

189.

Врз основа на член 100 и 103 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската заедница за здравствена заштита — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на седницата на Соборот на работниците — корисници на здравствени услуги и Соборот на давателите на здравствените услуги, одржана на 30 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1985 ГОДИНА И ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за здравствена заштита на работниците за 1985 година („Службен весник на СРМ“ број 37/85) и во 1986 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 08-738/12
30 декември 1985 година

Претседател,
Благоја Попоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — РЕСЕН

190.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ресен, со рамноправно учество на Соборот на корисници на услуги — работници и Соборот на делегати даватели на услуги на заедничката седница одржана на 30 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ — РАБОТНИЦИ ОД ОПШТИНАТА РЕСЕН ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот на здравствена заштита за 1986 година се утврдува на 10% од бруто личниот доход и другите примања во кој се одржани;

— стапка на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 6⁹/₁₀;

— стапка на придонесот за правата од здравствена заштита над задолжителните видови и другите права од здравствената заштита 4⁹/₁₀.

Придонесот за несреќа на работа и заболување од професионална болест се утврдува во висина од 0,50⁹/₁₀.

Основица за пресметување од претходниот став претставува:

— кај обврзниците кои формираат доход — основарениот доход;

— кај обврзниците кои не формираат доход — бруто личниот доход и другите примања;

Се ослободуваат од плаќање на придонесот од личните доходи и другите примања, како и од доходот и тоа:

— дисперзирираниот погон на Работната организација „Преспатекс“ — Ресен во с. Стење, Младинаката фабрика за преработка на текстилен регенерант во состав на РО „Преспатекс“ — Ресен;

— Секретаријатот за внатрешни работи при Собранието на општината Ресен и

— новоформираните работни деловни организации од областа на малото стопанство.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство (детасирани работници) се одредува во висина од 20⁹/₁₀ од чистиот личен доход, односно основицата утврдена со посебна одлука.

Придонесот од претходниот став по видови на здравствена заштита се распоредува сразмерно на стапката утврдена со член 1 на оваа одлука.

Член 3

Придонесот за здравствена заштита на привремено невработените лица СИЗ за вработување ќе го плаќа по стапка од 12⁹/₁₀.

Основицата на пресметувањето на придонесот од претходниот став претставува просечниот паричен надоместок на привремено невработените.

Член 4

Придонесот за здравствена заштита на пензионерите СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија го плаќа по стапка што одговара на стапката од бруто стапката од член 1 став 1 на оваа одлука.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат обврзниците на начин утврден со Закон, Статутот и другите општи акти на Заедницата.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката бр. 02-69/1 од 27 IX. 1985 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 34/85 и Одлуката бр. 02-77 од 16 XII. 1985 година и Одлуката бр. 02-81 од 27 XII. 1985 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-92/1

30 декември 1985 година

Ресен

Претседател,

Дорче Спировски, с. р.

191.

Врз основа на член 103—105 и член 108—110 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 151 став 1 точка 1 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ресен, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ресен со рамноправно учество на Соборот на делегати корисници на услуги — работници и Соборот на делегати даватели на услуги, на седницата одржана на 30 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕНИЦИ ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравствена заштита што се плаќаат во постојани месечни износи во 1986 година, се плаќаат за:

1. лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат лични доходи, ако работат со полно работно време, во износ од 600 динари;

2. лицата — ученици во средните училишта за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организација на здружен труд, училиштето или кај приватен работодавец, во износ од 300 динари;

3. лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии кои поради тоа прекинале со школувањето, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 1.500 динари;

4. лицата кои организацијата пред да ги вработи ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 1.500 динари;

5. лицата кои учествуваат на младински работни акции, а кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени во сите случаи на инвалидност, во износ од 300 динари;

6. лицата кои учествуваат во организирани работни акции ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 300 динари;

7. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување), во износ од 300 динари;

8. лицата припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на цивилна заштита и изведување на задачите на територијалната одбрана, во износ од 300 динари;

9. уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 600 динари;

10. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на заедницата на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравствената заштита се плаќа придонес во постојан износ од 1.000 динари;

11. уживателите на инвалидни по прописите на инвалидското осигурување, и тоа само во случај на потреба од лекување во врска со повреди или заболување што предизвикало телесно оштетување на кои им припаѓа право на инвалиднина, во износ од 600 динари;

12. брачниот другар, односно родителите осигуреници според член 32 од Законот за здравствена заштита, по 1.050 динари;

13. членови на семејството на осигуреникот кој се наоѓаат на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на претходно осигурување, во износ од 200 динари по член;

14. југословенските државјани што примаат пензија или инвалиднина исклучиво од страна на носител на осигурување (земји без конвенција) додека престојуваат на подрачјето на заедницата, во месечен износ од 3.000 динари;

15. иселеници — повратници, додека се пријавуваат во СИЗ за вработување, во месечен износ од 546 динари.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат придонеси за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионални заболувања во износ од 105 динари за:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата;
2. лицата кои учествуваат на младински работни акции кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, како и лицата кои учествуваат во организирани работни акции;
3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука;
4. лицата кои се наоѓаат на извршување на задачите на територијалната одбрана и на цивилната заштита;
5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување и на преквалификација, а се упатени од СИЗ за вработување;
6. лицата кои работат помалку од половина од полното работно време и
7. припадниците на доброволни организации на противпожарната заштита.

Член 3

Платените придонеси од член 1 точка 1 на оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе се распоредуваат по следните структури:

— за задолжителни видови	55,00
— за останати права над задолжителните видови	40,00
— за несреќа на работа и професионални заболувања	5,00
а придонесите од точка 9 до 15 се распоредуваат на:	
— задолжителни видови	60,00
— за останати права над задолжителните видови	40,00

Член 4

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад по исклучок на придонесите од член 1 точка 10 и 15.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покучо од 1 месец, на секој календарски ден во соодветниот месец се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница, бр. 02-32/1 од 24 декември 1984 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-93/1
30 декември 1985 година
Ресен

Претседател,
Дорче Спировски, с. р.

192.

Врз основа на член 103 став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ресен, („Службен гласник на општината Ресен“ број 9/84), Собранието на Општинската СИЗ за здравствената заштита — Ресен, со рамноправно учество на Соборот на делегати корисници на услуги — земјоделци и Соборот на делегати даватели на услуги, на седницата одржана на ден 30 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ — ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОД ОПШТИНАТА РЕСЕН ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравствена заштита на корисниците — земјоделци од општината Ресен за 1986 година се утврдуваат и тоа:

1. за корисниците — земјоделци кои имаат сопствена земја. (катастарски доход) по стапка од 8,25% на катастарскиот доход;
2. за корисниците — земјоделци кои немаат сопствена земја а се занимаваат со земјоделска дејност со плаќа паушален износ и тоа:
 - по 873,00 динари по домаќинство, ако семејството е задолжено по катастарски доход;
 - по 2.595,00 динари по домаќинство ако семејството нема сопствена земја и не е задолжено по катастарски доход;
3. паушален износ од 1.000,00 динари плаќаат сите корисници на здравствена заштита — земјоделци.

Член 2

Придонесите што се плаќаат по член 1 од оваа одлука се распоредуваат по видови на здравствена заштита и тоа:

- за задолжителни видови — 75%,
- за правата што самостојно ги утврдува Заедницата и за другите права од здравствената заштита на корисниците — земјоделци — 25%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-94/1
30 декември 1985 година
Ресен

Претседател,
Дорче Спировски, с. р.

193.

Врз основа на член 103 став 1 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 159 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствената заштита — Ресен, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ресен, со рамноправно учество на Соборот на делегати — корисници на услугите работници и Соборот на делегати — даватели на услуги, на седницата одржана на 30 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува основницата за пресметување и плаќање на придонеси за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци и права од здравственото осигурување за кои со закон не се утврдува основница за придонес.

Член 2

Основницата за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на правото на ова осигурување за лица вработени кај приватни работодавци претставува договорениот чист личен доход помеѓу приватниот работодавец и работникот кој што не може да биде помал од:

— за неквалификуван работник и домашните помошнички, во висина од гарантираниот личен доход од општината во која врши своја дејност, утврден со посебни прописи;

— за полуквалификуваните работници — 20.000,00 динари

— за квалификуваните работници — 25.000,00 динари

— за висококвалификуваните работници — 30.000,00 динари

Член 3

За учениците од училиштата за средно образование кои покрај училишната изведуваат и практична настава во организација на здружен труд или кај приватни работодавци, основница за остварување на правата од здравственото осигурување претставува наградата што ја прима, а која не може да биде помала од:

— за ученици од прва година	— 3.000,00 динари
— за ученици од втора година	— 4.000,00 динари
— за ученици од трета година	— 5.000,00 динари
— за ученици од четврта година	— 6.000,00 динари

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница, бр. 02-34 од 24 декември 1984 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-95/1

30 декември 1985 година

Ресен

Собор на делегати корисници на услуги — работници

Претседател,

Таше Митановски, с. р.

Собор на делегати даватели на услуги

Претседател,

Гоко Туфекчиевски, с. р.

Собрание на општинската СИЗ за здравствена заштита — Ресен

Претседател,

Дорче Спировски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд е покрената постапка за амортизација на изгубени чекови од страна на предлагачот Стоевски Ванчо. Чековите се издадени од Љубљанска банка Основна банка — Скопје под бр. 650131-140 и 673741-750. Се моли секој оној кај кого се наоѓаат чековите или нешто знае за нив да по извести судот во рок од 90 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, истите ќе бидат амортизирани од страна на судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 188/85. (54)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Пред овој суд е заведен спор за утврдување на татковство по тужбата на тужителката Николина

Пандова, од Кочани, против тужениот Благој Ѓорѓиев, од Кочани, кој се наоѓа во Германија со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Благој Ѓорѓиев да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да ја достави својата точна адреса на живеење. Во спротивно, согласно член 84 од ЗПП, судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 842/77. (53)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за утврдување на смрт на лицето Јонузи Ибрахим, порано од с. Селце, а по предлог на предлагацот Шанин Љутви од с. Селце.

Се повикува лицето Јонузи Ибрахими од с. Селце и секој друг кој што знае за неговиот живот да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе ја утврди смртта на лицето Јонузи Ибрахим од с. Селце.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 116/86. (52)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за поништување на договор за подарок по тужбата на тужителите Зулфи Зулбери и др. од с. Доброште, против тужениот Шакир Зулбери од с. Доброште.

Се повикува тужениот Халил Абдула Зулбеар од Чикаго, САД, со непозната адреса, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да определи свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката по предметот. Доколку тоа не го стори во определениот рок, ќе му биде поставен привремен старател од страна на Центарот за социјална работа — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 211/86 (55)

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Абдија Мејреме од с. Стримница, за докажување на смрт на лицето Азизи Азиз Синан, порано од с. Стримница.

Се повикува лицето Азизи Азиз Синан од с. Стримница и секој друг кој што знае за неговиот живот да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Тетово. Во спротивно, ќе се докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 130/86. (56)

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Кадри Шабан Али од с. Стримница за докажување на смрт на лицето Кадри Шабан, порано од с. Стримница.

Се повикува лицето Кадри Шабан од с. Стримница и секој друг кој што знае за неговиот живот да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Тетово. Во спротивно, судот ќе ја докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 147/86. (57)

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Зибер Сејфула од с. Д. Палчиште, за докажување на смрт на лицето Мемети Зибер Ракип, порано од с. Д. Палчиште.

Се повикува лицето Мемети Зибер Ракип од с. Д. Палчиште да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, како и секој друг кој што знае за неговиот живот да се јави во Општинскиот суд во Тетово. Во спротивно, ќе се докаже смртта на лицето Мемети Зибер Ракип.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 140/86 (58)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 345 од 29. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 626 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Економски факултет — Прилеп, со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е проф. д-р Здравко Стојаноски, декан, без ограничување.

Му престанува овластувањето на проф. д-р Бранко Трајкоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 345/85. (495)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 954 од 3. XII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1037-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со законот под фирмата Монтажно-инсталатерската задруга „Термомонт“ Р. О. — Скопје, ул. „Радњанска“ бр. 17.

Во задругата се здружени следниве задругари — занаетчии: Исајловски Борислав, Димчевски Благоја, Лашковски Стојче, Исајловски Ацо, Стојанов Иван и Дерлиев Илија, сите од Скопје.

Основни дејности: инсталатерска — за централно греење и уреди за климатизација со стаклорезачка, стаклошлеферска и стаклограверска дејност.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат и здружените задругари супсидијарно до висината на здружениот влог од 10.000 динари за секоја обврска.

Се запишува промената на својството на лицето овластено за застапување на Исајловски Борислав, директор, во вршител на должноста директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 954/85. (501)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1156 од 26. XI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1066-0-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето под фирма: Основно училиште „Ацо Шопов“ Ц. О. — Скопје, населба Радинаши.

Училиштето е основано со одлука бр. 03-1886 од 24. V. 1984 година.

Основач на училиштето е Собранието на општината Чаир — Скопје.

Основна дејност: 120111 — основно воспитание и образование.

Училиштето во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, училиштето одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Горѓи Тарчугоски — вршител на должност индивидуален работороводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1156/85. (502)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1137 од 25. XI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1066-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со законот на Градежно-инсталатерската и молерофарбарската задруга „Неимар“ со Р. О. — Скопје, ул. „Македонска бригада“ бб, под фирма: Градежно-инсталатерска и молерофарбарска задруга „Неимар“ со Р. О. — Скопје, ул. „III Македонска бригада“ бб.

Самоуправната спогодба за здружување е донесена на 4. XI. 1984 година.

Во задругата се здружени следниве задругари — занаетчии: Сенковски Цветан Пера, Атанасовски Љупчо, Петковски Добре, Митревски Цветан и Младеновски Љупчо, сите од Скопје.

Основни дејности: Сидаро фасадерска, и молерофарбарска, поставување и поправка на градежни инсталации и лифтови, канализации и електрични

инсталации, инсталации на лифтови и дигалки, клима уреди, завршни работи во градежништвото, паркетарски, гипсарски, штикерски и изоации на подови и складишта со линолеум, со гума и други материјали, керамички и други градежни работи завршни во градежништвото.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

Основачите на задругата одговараат за обврските на задругата до висината на нужниот влог од 10.000 динари.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1137/85. (503)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1173 од 12. XII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1050-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот под фирма: Електро-инсталатерска задруга „Елан“ Р. О. — Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 4.

Во задругата се здружени следниве задругари — занаетчии: Аврамовски Драгутин, Колевски Глигор, Јосифовски Драган, Димовски Новица, Николов Никола и Велков Јордан, сите од Скопје.

Основни дејности 39 — електро-инсталатерска (инсталатери на електрични водови, електрични инсталации на јака и слаба струја, ниско напонски мрежи, трансформатори и далеководи, громобрански инсталации, телефонски инсталации и останати видови на електрични инсталации).

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства со кои располага.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица емчат и задругарите до висината на здружениот влог кој изнесува 10.000 динари за секоја обврска.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1173/85. (504)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1208 од 16. XII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1880-11-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „9 Ноември“ Титов Велес, ООЗТ Централно основно училиште „Рајко Жинзифов“, с. Д. Оризари, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Душан Ивановски, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Јовиќ Божидар, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1208/85. (505)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1188 од 16. XII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1880-10-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „9 Ноември“ О. Сол. О. со ООЗТ — Централно основно училиште „Кирил и Методиј“ Титов Велес со ООЗТ — Централно основно училиште „Кирил и Методиј“ Титов Велес, ул. „Владимир Назор“ бр. 146, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јанев Ристо, директор, без ограничување а се запишува новиот застапник Ивановски Душан, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1188/85. (506)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1176 од 5. XII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-800-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училиштето за средно образование Гимназија „Кочо Рацин“ м. Ц. О. — Титов Велес,

ул. „Благој Горев“ бр. 40, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Лилијана Бабуњска, директор, без ограничување, а се запишува Стефан Николов, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1176/85. (507)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1198 од 17. XII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1892-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето и поблиската адреса со следните податоци: Досегашното седиште на Градежната задруга за завршни работи во градежништвото „Плафон-Под“, Р. О. — Скопје, пошта Горче Петров, I кат, се менува така што во иднина ќе гласи: Градежна задруга за завршни работи во градежништвото „Плафон-Под“, Р. О. — Скопје, ул. „Антон Попов“ бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1198/85. (513)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1178 од 23. XII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1898-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Мурговец“, Р. О. — с. Врпачиште, Гостивар, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Амели Зуди, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Мусин Сулејмани, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1178/85. (514)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1172 од 18. XII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1894-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето — поблиската адреса на промената на овластеното лице за застапување со следните податоци: Досегашното седиште на Занаетчиската задруга за завршни занаетчиски стаклорезачки услуги во прадежништвото, изработка на дрвена галантерија и рамови за слики „Кристал“, Р. О. — Скопје, ул. „Наум Наумовски-Борче“ бр. 62, се менува така што во иднина ќе гласи: Занаетчиска задруга за завршни занаетчиски стаклорезачки услуги во прадежништвото изработка на дрвена галантерија и рамови за слики „Кристал“ Р. О. — Скопје, ул. „Гуро Салај“ бр. 31, Горче Петров.

Се брише досегашниот застапник Горѓиоска Гурџа, директор, а се запишува за нов застапник Звонимир Миланковски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1172/85. (515)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1214 од 23. XII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1983-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Кирил и Методиј“, Ц. О. — с. Стајковци, Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Најдовски Мирко, в. д. директор, со неограничени овластувања, а се запишува новиот застапник Илијевски Николче, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1214/85. (516)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1200 од 17. XII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1932-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Монтажно-електроинсталатерската задруга „Електроник“, Р. О. — Скопје, ул. „Невена Георгиева“ бр. 2, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Рангелов Боро, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Петер Стјепан, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1200/85. (517)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1076 од 20. XII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1429-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот под фирма: Градежно-занаетчиска задруга „Солидност“, Р. О. — Скопје, ул. „Мито Хаџи Василев-Јасмин“ бр. 26, кула 8.

Задругата е основана со договор бр. 05 од 5. IV. 1979 година.

Во задругата се здружени следниве задругари — занаетчии: Галевики Јордан, Давитковски Владо, Тасев Винко, Старковски Ванчо, Галевики Тодор, Павличковски Живко и Спасеноски Илија, сите од Скопје.

Основни дејности: градежно занаетчиска, сидарска, фасадарска, армирачка, тесарска, покриварска, паркетарска, молерофарбарска, изолатерска, терацерска, гипсарска, и штукотермерска, изработка и ставање на подови со вештачки смеси, печкарско керамичарска, стаклорезачка, бунарска, инсталатерска — за водовод, гасни постројки и канализација, инсталатерска за централно греење и уреди за климатизација.

Споредни дејности: столарска, браварска и лимарска дејност.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата одговараат ограничено супсидијарно и задругарите, до износ од 10.000 динари за сите свои обврски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1076/85. (518)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1123 од 19. XII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1609-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот под фирма: Монтажно-инсталатерска задруга „Електромонт“, Р. О. — Скопје, ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ бр. 44, нас. Чаир.

Во задругата се здружени следниве задругари — занаетчии: Акимовски Војислав, Агушевски Мунтаз, Селмани Фаик, Трајковиќ Радивоје, Мирковиќ Мирче, и Костовска Стојна, сите од Скопје.

Основни дејности: електро-инсталатерска дејност.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1123/85. (519)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 441 од 18. VI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 3-1999-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето под фирма: Здружена самоуправни интересна заедница на станувањето на град Скопје, Ц. О. — Скопје.

СИЗ е основана со Самоуправната спогодба бр. 02-630/3 од 4. II. 1982 година и измените и дополненијата на Самоуправната спогодба бр. 02-1528/7 од 1. III. 1984 година.

Здружената СИЗ е основана од 20 основачи.

Основни дејности.

— Се усогласуваат и утврдуваат основите на станбената политика согласно со плановите на општествено-економскиот и социјалниот развој на градот и општините;

— Се утврдуваат годишните и повеќегодишните планови и програми на станбената изградба врз основа на плановите и програмите на организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници и плановите и програмите на општинските заедници на станувањето;

— се утврдуваат основни елементи по кои организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници издвојуваат и здружуваат средства за станбена изградба и за остварување на заедничките интереси во областа на станувањето;

— се утврдуваат основи и мерила за висината на станарината, како и надомест на дел од станарината на одредени категории корисници на станови;

— се утврдуваат услови и начин на користење на средствата што се издвојуваат од доходот, а се наменети за задоволување на станбените потреби на работниците во организациите на здружен труд кои не располагаат со средства за таа цел, за учесниците во НОВ и за надоместување на дел од станарината на работните луѓе и граѓаните со пониски доходи;

— се утврдуваат критериуми за намена на станарината договорно со општинските заедници на станувањето;

— се утврдуваат технички нормативи и стандарди за проектирање и изградба на станбени згради и станови;

— се утврдуваат условите и начинот на управување и одржување на станбените згради и станови во кои се наоѓаат станови на две или повеќе заедници;

— се усогласуваат и утврдуваат условите на политиката на уредувањето и употребата на градежното земјиште во согласност со плановите на општествено-економскиот и социјалниот развој на градот и општините;

— се утврдуваат годишните и повеќегодишните планови и програми за утврдување и употреба на градежно земјиште врз основа на плановите и програмите на градот и општините;

— се утврдуваат критериуми за плаќање надоместок на одземеното градежно земјиште и насадите;

— се определуваат услови за кредитирање за отуѓување на становите на корисниците кои се здобиле со станарско право, по основ на уредување на градежното земјиште;

— се определуваат услови за продажба на станбени згради и станови во општествена сопственост наменети за уредување на градежното земјиште;

— ја утврдува вредноста на бодот за пресметување на вредноста на објектите што треба да бидат уривани поради реализација на урбанистичкиот план на град Скопје.

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските спорени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Борис Шумковски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 441/85. (283)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 229 од 7. VI. 1985 година, на регистарска вложка бр. 68, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за патишта — Демир Хисар, со следните податоци: Лице овластено за застапување на Општинската СИЗ за патишта — Демир Хисар е Благоја Трајановски, претседател на Собранието на ОСИЗ.

Му престанува овластувањето на Петре Пејковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 229/85. (296)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубените четвртаст штембил и тркалезен печат под назив: „Фудбалски клуб „Алхемичари“ — Скопје се огласуваат за неважни.

Загубениот тркалезен печат под назив: „Интереуропа Копер“ н. сол. о 5 ТОЗД Шпедиција н. суб. о. Копер — Филијала за сајме Загреб — пословница Скопје“ се огласува за неважен.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

- Работна книшка на име Раде Божинов, Кочани. (1507)
- Работна книшка и здравствена легитимација, издадени од Прилеп на име Ртоски Борче, ул. „Орде Чопела“ бр. 90, Прилеп. (1526)
- Работна книшка на име Иомет Амедовски, Куманово. (1529)
- Работна книшка на име Аце Русевски, Куманово. (1530)
- Воена книшка на име Хидро Шукри, с. Никуштак, Куманово. (1532)
- Работна книшка на име Давиткова Драгана, Кратово. (1535)
- Работна книшка на име Петре Ристов, Кочани. (1544)
- Работна книшка на име Влатко Тенев, Кочани. (1548)
- Работна книшка на име Дафинка Манева, Радово. (1552)
- Полномошно за градба, заведено под ОВ бр. 1870 од 12. III. 1985 година при Општинскиот суд во Скопје, на име Ореќко Николовски од Тетово, дадено од Андро Николовски. (1558)
- Уверение за вршење угостителска дејност бр. 18 од 1. III. 1979 година, издадено во Скопје на име Славко Христовски, ул. „Наум Наумовски-Борче“ бр. 46, Скопје. (1559)
- Работна книшка на име Стево Живковиќ, Куманово. (1947)
- Работна книшка на име Ласло Милевски, Кратово. (1950)
- Работна книшка на име Рефет Емурлаи, Тетово. (1973)
- Работна книшка на име Дрита Селами, Гостивар. (1980)
- Воена книшка на име Благоја Кузмановски, с. Волковија, Гостивар. (1986)
- Работна книшка на име Никола Милошевски, Берово. (1995)
- Работна книшка на име Стојанче Насковиќ, Куманово. (1016)
- Работна книшка на име Димовска Веленка, ул. „Истра“ бр. 33, Тетово. (1020)
- Возачка дозвола, издадена од СВР — Тетово на име Обдураман Небиу, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 111, Тетово. (1027)
- Воена книшка на име Благоја Стојановски, с. Туденце, Тетово. (1028)
- Воена книшка на име Невзат Билали, с. Боговиње, Тетово. (1033)
- Работна книшка на име Блага Стоилкова, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 14, Штип. (1040)
- Работна книшка на име Митко Донев, ул. „Д. Велков“ бр. 11, Винаца. (1046)
- Работна книшка на име Реџеп Алити, с. Мислешев, Тетово. (1056)
- Работна книшка, издадена од СО — Гостивар на име Благоја Јовановска, Гостивар. (1061)
- Пасош, издаден од СВР — Титов Велес на име Наунчев Тони, ул. „Питу Гули“ бр. 29, Титов Велес. (1074)
- Работна книшка на име Фарис Амети, Тетово. (1079)
- Работна книшка на име Стојмен С. Стоевски, с. Облешев, Кочани. (1088)
- Работна книшка на име Крале Манчов, Кочани. (1089)
- Работна книшка на име Драган Ристиќ, Куманово. (1104)
- Работна книшка на име Јовановски Милча, с. Псача, Крива Паланка. (1108)
- Штедна книшка бр. 60538/63, издадена од Стопанска Банка — Охрид на име Зоре Трајковски, с. Вранче, Прилеп. (1136)
- Работна книшка на име Кадрија Деароски, Прилеп. (1138)

Свидетелство за II одделение на име Донче Јованоска, Гостивар. (5414)
 Диплома на име Спасе Мушкарров, Гостивар. (5421)
 Свидетелства од I до IV година на име Јорданка Радукова, Штип. (5417)
 Диплома на име Јорданка Радукова, Штип. (5418)
 Здравствена легитимација на име Мирко Јакимовски, Штип. (5419)
 Здравствена легитимација на име Љубе Стефанов, Штип. (5420)
 Свидетелства за I и II клас на име Ленка Иванова, Кочани. (5421)
 Свидетелство за VIII одделение на име Блаже Иванов, Кочани. (5422)
 Воена книшка на име Тамер Ибрахим, Скопје. (5424)
 Работна книшка на име Драгица Антојска, Скопје. (5424)
 Свидетелство за I година на име Љубомир Рајчевски, Скопје. (5425)
 Воена книшка на име Зоран Јовановиќ, Скопје. (5427)
 Свидетелство за завршен испит на име Соња Крстевска, Ресен. (5427)
 Свидетелство за завршен испит на име Симеон Крстевски, Ресен. (5428)
 Оружен лист бр. 264 на име Душан Врачковски, Мак. Брод. (5429)
 Уверение за завршен испит по дактилографија II класа на име Валијтина Тодорова, Скопје. (5430)
 Работна книшка на име Душан Глепуровски, Прилеп. (5433)
 Свидетелство за VIII одделение на име Боге Ѓорѓиевски, Прилеп. (5434)
 Свидетелство за III година на име Славко Јорданоски, Прилеп. (5435)
 Свидетелство на име Владо Димовски, Прилеп. (5437)
 Свидетелство за IV одделение на име Драгица Димеска, Прилеп. (5437)
 Здравствена легитимација на име Зоран Ѓорѓиевиќ, Куманово. (5438)
 Свидетелство на име Музафер Абазовски, Т. Велес. (5439)
 Свидетелство за IV одделение на име Сабри Домазетов, Д. Капија. (5440)
 Свидетелство за IV одделение на име Миле Делов, Демир Капија. (5441)
 Свидетелство за VI одделение на име Златко Донева, Д. Капија. (5442)
 Свидетелство за IV одделение на име Роза Донева, Д. Капија. (5443)
 Работна книшка на име Бајрам Фејзов, Штип. (5445)
 Здравствена легитимација на име Ацо Николов, Штип. (5445)
 Свидетелство за VIII одделение на име Марина Доминоска, Винаца. (5446)
 Свидетелство за VIII одделение на име Блашка Стојанова, Винаца. (5447)
 Свидетелство на име Ванчо Арсов, Винаца. (5448)
 Свидетелство на име Борчо Јованов, Винаца. (5448)
 Воена книшка на име Аднан Хусман, Скопје. (5451)
 Свидетелство за II година на име Анда Мамудоска, Прилеп. (5451)
 Здравствена легитимација на име Шабан Мамути, Тетово. (5452)
 Здравствена легитимација на име Насер Мамути, Тетово. (5453)
 Свидетелство за VIII одделение на име Доста Спасовска, Тетово. (5680)
 Свидетелство за VIII одделение на име Целил Камбери, Тетово. (5681)
 Здравствена легитимација на име Сунца Трајковска, Тетово. (5682)
 Здравствена легитимација на име Рефет Емирлаи, Тетово. (5683)
 Свидетелства за II и III година на име Михајло Крстевски, Тетово. (5684)
 Здравствена легитимација на име Недаде Абаз, Тетово. (5685)
 Лична карта на име Јакуп Јакупи, Тетово. (5686)

Земјоделска здравствена легитимација на име Абибе Јакупи, Тетово. (5687)
 Здравствена легитимација на име Оливер Андоновски, Тетово. (5688)
 Свидетелство за I клас на име Мухамеднафи Сатири, Гостивар. (5689)
 Свидетелство за VIII одделение на име Санбе Фејзулаи, Гостивар. (5690)
 Свидетелство на име Михајло Тасевски, Гостивар. (5691)
 Свидетелство за II година на име Фатмир Билали, Гостивар. (5692)
 Свидетелство на име Бајур Салиу, Гостивар. (5692)
 Здравствена легитимација на име Весна Насева, Штип. (5694)
 Диплома на име Јулијана Манасиева, Штип. (5696)
 Диплома на име Ѓорѓи Богданов, Штип. (5696)
 Свидетелство за VIII одделение на име Шогир Бајрами, Тетово. (5697)
 Свидетелство за VI одделение на име Николина Велинова, Кочани. (5698)
 Свидетелство за VIII одделение на име Душка Манева, Кочани. (5699)
 Свидетелство за IV одделение на име Елам Рашидов, Кочани. (5700)
 Работна книшка на име Весна Николова, Винаца. (5701)
 Диплома на име Анче Соколов, Радовиш. (5702)
 Свидетелство за VIII одделение на име Бранко Момироски, Прилеп. (5703)
 Свидетелство за V одделение на име Лена Тасевска, Прилеп. (5704)
 Работна книшка на име Павле Маневски, Кратово. (5705)
 Работна книшка на име Стојановски Стеван, Кр. Паланка. (5706)
 Индекс на име Тодор Бокдигов, Т. Велес. (5707)
 Диплома на име Златко Петровски, Т. Велес. (5707)
 Свидетелство за VIII одделение на име Стојимен Тодоровски, Т. Велес. (5709)
 Свидетелство за VI одделение на име Слава Белова, Д. Капија. (5710)
 Решение бр. 13-2550 на име Феим Исени, Тетово. (5711)
 Свидетелство за IV година и диплома на име Илбер Камбери, Тетово. (5712)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Селвер Исмени, Тетово. (5713)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Идајете Исмени, Тетово. (5714)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Касам Исмени, Тетово. (5715)
 Откупна претплата белешка бр. 7 ЗИК „Тетово“, на име Милан Ѓорѓиевски, Тетово. (5716)
 Свидетелства за I, II, III година на име Бурканедин Неџири, Тетово. (5717)
 Свидетелство на име Кемал Исмаили, Тетово. (5717)
 Воена книшка на име Шабан Шабани, Тетово. (5717)
 Лична карта на име Јануе Фејзулаи, Тетово. (5717)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Екрем Сулемани, Тетово. (5721)
 Свидетелство на име Љупчо Адамоски, Прилеп. (3209)
 Свидетелство за IV година на име Трајче Стојанов, Прилеп. (3210)
 Свидетелство за IV година на име Драган Радиковац, Прилеп. (3211)
 Свидетелство за II година на име Бошко Андоноски, Прилеп. (3212)
 Свидетелство за IV одделение на име Трајка Јованова, Куманово. (3213)
 Свидетелство за VIII одделение на име Бранко Јованов, Куманово. (3214)
 Свидетелство на име Фатмир Јахја, Куманово. (3215)
 Работна книшка на име Зоран Алексовски, Куманово. (3216)
 Свидетелство за I година на име Славица Тасиќ, Куманово. (3217)
 Здравствена легитимација на име Абас Љазили, Тетово. (3218)

Свидетелство за VIII одделение на име Имер Асани, Тетово. (3219)

Свидетелство за VI и VII одделение на име Зекија Кадри, Тетово. (3220)

Земјоделска здравствена легитимација на име Мухамет Иомали, Тетово. (3221)

Здравствена легитимација на име Зејкула Хабризе, Тетово. (3222)

Воена книшка на име Аслан Шаќири, Тетово. (3223)

Здравствена легитимација на име Ѓорѓи Симоновски, Тетово. (3224)

Свидетелство на име Музафер Елмази, Тетово. (3225)

Свидетелства за I и II година на име Милџаим Мемети, Тетово. (3226)

Свидетелство за III година на име Хевзи Селими, Гостивар. (3227)

Свидетелство за II година на име Атли Зибери, Гостивар. (3228)

Свидетелство за I година на име Цвет Неџири, Гостивар. (3229)

Свидетелство за II година на име Бујар Сулејмани, Гостивар. (3230)

Свидетелство на име Рефик Шабани, Гостивар. (3231)

Здравствена легитимација на име Благородна Панова, Штип. (3232)

Свидетелство на име Нинослав Трпковски, Скопје. (3233)

Свидетелство за VIII одделение на име Лена Ташкова, Винаца. (5518)

Свидетелства од I до IV година на име Ристе Кочиев, Радовиш. (5519)

Свидетелство на име Диме Божинов, Радовиш. (5520)

Здравствена легитимација на име Славица Димовска, Скопје. (5521)

Воена книшка на име Абедин Муша, Скопје. (5522)

Свидетелство за завршен испит на име Пајазити Фадил, Скопје. (5524)

Пасош на име Зоран Петковски, Скопје. (5525)

Свидетелство за IV клас и за завршен испит на име Блага Златаноска, Прилеп. (5526)

Работна книшка на име Слободан Илиоски, Тетово. (1278)

Работна книшка на име Јакуп Садику, Гостивар. (1280)

Работна книшка на име Илија Трајков, Кочани. (1285)

Пасош на име Илија Јовановски, ул. „Струшка“ бр. 35, Битола. (1292)

Пасош издаден од Прилеп на име Мироски Гоце, ул. „Борис Кидрич“ бр. 85, Прилеп. (1295)

Работна книшка на име Веселин Младеновски, Крива Паланка. (1299)

Работна книшка на име Мушереф Шаќировска, Охрид. (1300)

Работна книшка на име Сандо Весев, Радовиш. (1314)

Работна книшка на име Радмила Крстевска, Кратово. (1334)

Работна книшка на име Петровска С. Миланка, ул. „11 Октомври“ бр. 21, Крива Паланка. (1336)

Работна книшка на име Венцо Јовановски, Крива Паланка. (1337)

Воена книшка на име Асан Емини, с. Непроштено, Тетово. (1353)

Работна книшка на име Хазби Сулејмани, Тетово. (1354)

Работна книшка на име Абдураим Зенулаи, с. Пирок, Тетово. (1355)

Работна книшка на име Ацо Димов, Радовиш. (1363)

Воена книшка на име Ѓорѓе Мишевски, ул. „Г Петров“ бр. 424, Куманово. (1386)

Сервисна книшка бр. 186386, издадена од „Застава“ на име Ѓорѓи Илиевски, с. Фалише, Тетово. (1386)

Работна книшка на име Ѓулфидан Габерова, Штип. (1396)

Пасош на име Ѓорѓи Трајков, ул. „22 Октомври“ бр. 22, Радовиш. (1403)

Работна книшка на име Стојан Станковски, Куманово. (1408)

Работна книшка на име Невзад Тофи, Куманово. (1409)

Воена книшка на име Екрем Велиџи, с. Орашје, Тетово. (1414)

Работна книшка на име Зора Миладинова, Штип. (1424)

Работна книшка на име Слободан Ѓорѓиев, Кочани. (1426)

Работна книшка на име Стојче Василев, Радовиш. (1427)

Воена книшка издадена од Собранието на општина Македонски Брод на име Адемски Илмија, с. Преглово, Македонски Брод. (1434)

Работна книшка издадена од Пула на име Стојќиќ Јозо, ул. „Васа Кошутчева“ бр. 29, Титов Велес. (1439)

Возачка дозвола за возач „Б“ категорија, издадена од СВР Тетово на име Јовановски Ратко, с. Радиовце, Тетово. (1440)

Работна книшка на име Миле Димитровски, Делчево. (1445)

Свидетелство за IV одделение на име Дестанова Зејнеби, ул. „Благој Стрчков“, Титов Велес. (1461)

Работна книшка на име Борче Тасев, Штип. (1471)

Работна книшка на име Тодџе Јованов, Кочани. (1472)

Работна книшка издадена од Собранието на општина Македонски Брод на име Цоле Лазески, с. Долни Манастирец, Македонски Брод. (1411)

Свидетелство за VIII одделение на име Синадинова Лидија, ул. „Благој Стојменов“ бр. 8, Делчево. (1484)

Работна книшка на име Мевлан Касами, Тетово. (1490)

Воена книшка издадена во Куманово на име Авди Шабани, Куманово. (1491)

КОНКУРСИ

Работничкиот совет на ООЗТ Клиника за кожни и венерични болести при РО Медицински факултет — Скопје

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за избор и именување на:

— главна медицинска сестра

Услови:

Покрај општите услови за засновање на работен однос предвидени со Законот за работните односи кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено виша медицинска школа и најмалку 6 години работно искуство на раководни работи односно работни задачи.

Пријавите со доказите за исполнувањето на општите и посебните услови кандидатите да ги достават до ООЗТ Клиника за кожни и венерични болести — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот. (124)

Врз основа на член 90, 91 и 95 од Законот за редовните судови — пречистен текст / „Службен весник на СРМ“ бр. 17/79./ и член 226 став 1 аленија 9 од Статутот на општината Крушево / „Сл. гласник на општината Крушево“ бр. 2/74./, Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на општината Крушево

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на:

— еден судија на општинскиот суд — Крушево

Услови:

Кандидатот да е државјанин на СФРЈ, дипломиран правник со потребно искуство и стручно знаење, со положен правосуден испит и морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Пријавите со кратка биографија се поднесуваат до Комисијата за прашања на изборите и именувањата при Собранието на општината Крушево во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“ (127)

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградбата на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84), РО РЕК „Битола“ Суводол — Битола

распишува

КОНКУРС

за подобност и отстапување на работи и изработка на систем за снабдување со хигиенска вода на рудник „Суводол“ — Битола

I. Општи карактеристики:

Вршењето на работите опфаќа:

- изведуваче на водоводни мрежи (потисен и повратен цевовод);
- бушење на бунари и
- изработка на резервоар за вода, во сè опфатен тендер документацијата.

II. Услови:

Вршењето на работите на изработката на системот ќе биде отстапено на подобен и најповолен понудувач.

III. Цена:

Понудата треба да содржи единични и вкупни цени по позиции.

IV. Рокови:

Почеток на работите веднаш по потпишувањето на договорот, а краен рок за завршување на системот е 1 декември 1986 година.

Рокот за поднесување на пријави за подобност и понуди е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Пријавата треба да содржи:

- назив и точна адреса;
- доказ за регистрација;
- референц листа на изведени исти или слични објекти;
- извод од завршна сметка за 1985 година и периодична пресметка за 1986 година;
- расположливи капацитети на работна сила и механизација;
- начин на пресметка на дополнителните и непредвидените работи;

— должина на гарантниот рок,

— формула на клизна скала на плаќањето на изведените работи.

Пријавата за подобност и понудата се поднесуваат до инвеститорот во одвоени и запечатени објавки со назнака „Пријава за подобност“ и „Понуда“.

Тендер документацијата понудувачите можат да ја добијат на увид кај инвеститорот.

За сите подетални технички и други информации понудувачите да се обратат во РО РЕК „Битола“ РЗ—ЗС и КГ — градежна служба Суводол — Битола.

Отворањето на пријавите ќе се изврши од Комисијата на петтиот ден по завршувањето на конкурсот во проспориите на инвеститорот, а за отворањето на понудите подобните понудувачи дополнително ќе бидат известени.

Одлука за подобност ќе донесе Комисијата за спроведување постапка за избор на најповолен понудувач во рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, а потоа во рок од 30 дена ќе изврши избор на најповолен понудувач. (125)

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградбата на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84) РО РЕК „Битола“, Суводол — Битола

распишува КОНКУРС

за подобност и отстапување на вршење на хидроизолација на објектите на ТЕ „Битола“ III

I. Општи карактеристики:

— хидроизолација се врши претежно на цевоводи со дијаметар од 400 до 2400 мм. сместени под ниво на теренот;

— хидроизолацијата ќе се врши со еден ладен премаз и три врели премази од битумен појачани со два слоја воали од стаклена волна;

— хидроизолацијата ќе се врши надвор од ровот и во ровот постепено како ќе напредува монтажата;

— потребните скелиња, механизација за поместување или вртење, средства за припрема и чистење на површините како и потребните премазни средства ги обезбедува понудувачот.

II. Обем на работата:

— Вкупна површина која треба да се заштити со хидроизолација на горе наведен начин е цирка 7.000 m².

III. Услови:

— Вршењето на хидроизолацијата ќе биде отстапено на подобен и поволен понудувач.

— Сместување и исхрана на работниците на градилиштето обезбедува понудувачот.

IV. Цена:

— Понудата треба да содржи единична цена по квадратен метар хидроизолација.

V. Рокови:

— Почеток на работите веднаш по склучувањето на договорот, а краен рок за завршување на објектот е 30 јуни 1988 година.

— Рок за поднесување пријави за подобност и понудите е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

VI. Забелешка:

Пријавата за подобност и понудата треба да содржи:

- назив и точна адреса на понудувачот,
- доказ за регистрација,
- референт-листа за изведени исти или слични работи,
- извод за завршната сметка за 1985 година,
- расположливи капацитети на работна сила и механизација,
- начин и пресметка на дополнителните и непредвидени работи,
- должина на гарантниот рок,
- формула за клизна скала на плаќањето за изведените работи,
- можности за кредитирање.

Пријавата за подобност и понудата се поднесуваат до инвеститорот во одвоени и запечатени обвивки со назнака: „Пријава за подобност“ и „Понуда“.

За сите подетални информации понудувачите да се обратат до РО РЕК „Битола“, РЗ—ЗС и КГ — машинска служба.

Отворањето на пријавите ќе се врши од Комисијата на петтиот ден по завршувањето на конкурсот во просториите на Инвеститорот, а за отворањето на понудите подобните понудувачи дополнително ќе бидат известени.

Одлуката за подобност ќе ја донесе Комисијата за избор на најповолен понудувач во рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, а потоа во рок од 30 дена ќе изврши избор на најповолен понудувач. (126)

СОДРЖИНА

	Страна
165. Закон за изменување на Законот за обезбедување и насочување на средства за поттикнување на развојот на земјоделството и на сточарството — — — — —	265
166. Закон за изменување и дополнување на Законот за железниците — — — — —	265
167. Закон за изменување на Законот за патишта — — — — —	266
168. Закон за дополнување на Законот за судовите за прекршоци — — — — —	266
169. Одлука за согласност со Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на регионалните патишта во СР Македонија — — — — —	267
170. Програма за унапредување на индивидуалното земјоделство во 1986 година — — — — —	267
171. Програма за поттикнување на развојот на сточарството во 1986 година — — — — —	269
172. Програма за унапредување на коњарството во 1986 година — — — — —	270
173. Програма за освојување на нови земјоделски површини во 1986 година — — — — —	271
174. Програма за подигање на вештачки ливади и унапредување на пчеларството во 1986 година — — — — —	272

175. Програма за премии и регреси на некои земјоделски производи во 1986 година — — — — —	273
176. Финансиска програма за истражување на минералните сировини во СР Македонија за 1986 година — — — — —	274
177. Финансиска програма за истражување на минерални сировини во СРМ за периодот од 1986 до 1990 година — — — — —	275
178. Одлука за усогласување висината на имотните услови под кои се смета дека членовите на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба немаат сопствени средства доволни за издржување, со порастот на трошоците за живот — — — — —	275
179. Одлука за пропишување мерки на непосредна контрола на цените — определување највисоко живо на цените на радио и ТВ надоместокот — — — — —	276
180. Одлука на Уставниот суд на Македонија У. бр. 127/85 од 12 февруари 1986 година — — — — —	276
181. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 245/85 од 12 февруари 1986 година Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита — — — — —	277

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

187. Решение за формирање изборна комисија за спроведување избори за делегати и членови во Одборот на самоуправната работничка контрола во Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај — — — — —	278
188. Решение за распишување избори за членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Републиката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај — — — — —	278

ГОСТИВАР

189. Одлука за продолжување на важноста на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за здравствена заштита на работниците за 1985 година и во 1986 година — — — — —	278
РЕСЕН	
190. Одлука за стапките на придонесот за здравствена заштита и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на корисниците — работници од општината Ресен за 1986 година — — — — —	278
191. Одлука за придонесите на здравствена заштита што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории на осигуреници во 1986 година — — — — —	279
192. Одлука за придонесите за здравствена заштита на корисниците — земјоделци од општината Ресен за 1986 година — — — — —	280
193. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонеси за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци во 1986 година — — — — —	280